



Влада на Република Северна Македонија
- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

Бр.45-3750/1
Скопје, 18 јуни 2019 година

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
СКОПЈЕ

Во прилог за извршување ви се доставува Решението за утврдување на категорија на угостителски објект, донесено од Владата на Република Северна Македонија, под бр.45-3750/1 од 18 јуни 2019 година.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

ДОСТАВНО ИЛОГ
- Генерален секретаријат на Владата - ИТ сектор



ПРИЛОГ: 1

Подготвил: Лупчо Петковски *LP*
Контролирал: Љубица Р. Димовска / Ирма Мандена *IR*
Согласен: Дејан Јакимовски *DJ*
Одобрил: Митра Спасовска *MS*

Врз основа на член 27-б став 6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ за утврдување на категорија на угостителски објект

1. Со ова решение се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ ЕЛИТА со седиште на ул. Младен Груески бр.14 - Гостивар, ги исполнува условите за хотел од четврта категорија со две (2) ѕвезди, со период на важност од три години сметано од денот на влегувањето во сила на ова решение.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение заедно со Извештајот за извршена категоризација на угостителскиот објект се објавуваат на веб страницата на Владата на Република Северна Македонија.

Образложение

ДПТУУ ЕЛИТА КОМПАНИ Халили и др. ДОО експорт импорт Гостивар со седиште на ул.Младен Груески бр.14 - Гостивар, поднесе Барање бр.УП1 13-756 од 9.11.2018 година, за утврдување на потребните услови на угостителскиот објект ХОТЕЛ ЕЛИТА со седиште на ул.Младен Груески бр.14- Гостивар за хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди.

Комисијата за категоризација на угостителски објекти, постапувајќи по барањето изврши увид на предметниот објект при што со Извештај бр. УП1 13-756 од 26.3.2019 година констатира дека истиот ги исполнува условите за хотел од четврта категорија со две ѕвезди, пропишани со Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност - Прилог 1 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/13).

Врз основа на член 27-б од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија, на предлог на Комисијата за категоризација на угостителски објекти донесува решение за утврдување на категорија на угостителски објект.


Согласно член 27-б од Законот за угостителската дејност, решението за утврдување на категорија на угостителскиот објект се издава со важност од три години.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред надлежниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението.

Бр.45-3750/1
18 јуни 2019 година
Скопје

ЗАМЕНИК НА ВЕТЕШТАТ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Оливер Спасовски



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ

за извршена категоризација на угостителскиот објект за сместување, со предлог за
определена категорија на угостителскиот објект за сместување

Бр. 17145-750 од 26 / 05 / 2019 година

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување,
постапуваќи по барање бр. 17145-750 од 09 / 03 / 2019 година, поднесено од
АПУ Елита Компани ДОО, со адреса у Младен Првезиќ бр.14 во
Гостивар за утврдување и исполнување услови за категоризација во
угостителски објект ХОТЕЛ ЕЛИТА (вид на угостителски објект)
со предлог категорија од угостителот од 3 (три) звезди
изврши увид на предметниот објект при што го утврди следното:

(СГЛАСНО ПРАВАЛНИКОТ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА
НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ КОМИСИЈАТА ИЗВРШИ
УВЕР ВО УГОСТИТЕЛСКИОТ ОБЈЕКТ ХОТЕЛ ЕЛИТА
НА УЛ МЛАДЕН ПРВЕЗИЌ БР.14 ВО ГОСТИВАР
КОМИСИЈАТА КОНСТАТИРА ДЕКА УСЛОВИТЕ ЗА
КАТЕГОРИЈАТА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ
СО ДВЕ ЗВЕЗДИ

Во врска со утврдената фактичка состојба присутното лице ги има следните забелешки:

Од наведеното се констатира дека објектот
условите за барањата категорија
Записникот е прочитан на присутните
Странки и забелешки:

ГИ
ИСПОЛНУВА
 НЕ ГИ
ИСПОЛНУВА
 ИМА
 НЕМА

Учесници во увидот	име и презиме	предложена категорија	потпис
Од Комисијата:			
1.	Вангел Радос		
2.	Билеат Нурбаџеки		
3.	Зван Ѓисеџеџи		
4.	Ѓабриел Радос		
5.	Ѓабриел Радос		
6.	Ѓабриел Радос		
7.	Ѓабриел Радос		
8.	Ѓабриел Радос		
9.	Ѓабриел Радос		
10.	Ѓабриел Радос		
11.	Ѓабриел Радос		
12.	Ѓабриел Радос		
13.	Ѓабриел Радос		
Од Барителот:			
1.	Ѓабриел Радос		

Врз основа на член 27-6 став 3 од Законот за угостителската дејност, решавајќи по барањето бр. УДТ 13-756 од 09. 09 година, Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување донесе

ПРЕДЛОГ ЗА КАТЕГОРИЈА
на угостителскиот објект за сместување

1. Се утврдува дека угостителскиот објект ХЕЛЕН САЛТА со седиште на адреса ул. Младен Трџевиќ бр 13 ги исполнува условите согласно Правилникот за категоризација на угостителски објекти за УДТСА од 9. 09. 2019 категорија со 456 (C) ѕвезди.

2. Составен дел од Извештајот е фотографски документиран материјал кој се користи како доказ за исполнување на условите и стандардите според кој се врши категоризација на угостителскиот објект.

3. Образложение од член од комисијата кој не се согласува со предложената категорија.

06. 03. 2019
Датум и место



[Signature]
Комисија за категоризација
Претседател

